



*Citizens for change!*

ЦИВИКА МОБИЛИТАС  
ПАРТНЕРСКИ АКЦИСКИ ГРАНТОВИ

ПОВИК ЗА ПРЕДЛОЗИ

Реф. бр. ЦМ-ПАГ-01

Рок: 5 декември 2022 г., 13:00ч.

ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ  
пристигнати до 25.11.2022 г. (09:00)



МАКЕДОНСКИ  
ЦЕНТАР ЗА  
МЕГУНАРОДНА  
СОРАБОТКА



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development  
and Cooperation SDC

Цивика мобилитас е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ) кој го спроведуваат НИРАС од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и ФЦГ Шведски развој АБ (ФЦГ Шведска)

## ЗАБЕЛЕШКА

Во продолжение се објавени прашањата во врска со овој повик, поставени до 09:00 часот на 25.11.2022 г.

<p>П7: Дали здруженијата што реализирале еднаш акциски грант имаат право да аплицираат?</p>	<p>О7: <b>Да</b>, имаат право. Сите формално регистрирани граѓански организации и непрофитни невладини организации <b>се подобни</b> за пријавување на овој повик. Повеќе информации за критериумите за подобност може да најдете во дел 3. Критериуми за подобност во Водичот за апликанти</p>
<p>П8: Почитувани до колку процент имаат право од вкупните средства од буџетот, да земат како хонорар: Проектен Раководител, Координаторот, Соработници и др.</p>	<p>Нема таков критериум. Критериум за подобност е износот со кој ќе располага носителот да изнесува најмногу 50% од побараниот буџет. Повеќе информации за подобноста на трошоците се дадени во точка 3.4 Трошоци од водичот за апликанти.</p>
<p>П9: Сакам да прашам околу повикот за партнерски акциски грантови ЦМ-ПАГ-01, дали може како апликанти да се јавиме ние како здружение од Северна Македонија, како водечко здружение на проектот заедно со партнери од Италија и Шпанија или повикот се однесува само за партнерство на здружение од државава со здруженија од соседните земји?</p>	<p><b>Не</b>, не е дозволено партнерот да е од надвор од државата. Сите формално регистрирани граѓански организации и непрофитни невладини организации регистрирани во државата се подобни за пријавување во улога на носител или партнер. Повеќе информации за критериумите за подобност може да најдете во дел 3. Критериуми за подобност во Водичот за апликанти а повеќе детали за партнерите се наведени во точка 3.1.2. Партнери.</p>
<p>П10: Почитувани, Сакаме да ве прашаме следново: Дали покрај водечката организација во партнерство можат да бидат вклучени Земјоделска задруга и Општина?</p>	<p><b>Не</b>. Општините не може да бидат партнери но може да бидат соработници. Истото се однесува и на земјоделските задруги. Информации за партнери и соработници може да најдете во точка 3.1.2. Партнери и точка 3.1.3. Соработници од Водичот за апликанти</p>
<p>П11: Дали носителот на проектот при креирање на буџет, предвидените трошоци за активности на партнерските организации треба да ги планира со префрлање на средствата кон партнерите (на сметка на организациите партнери) со цел тие да ги менаџираат, или да биде составен дел на буџетот на носителот кој тие трошоци ќе ги исплаќа. Со назнака во оправданост на буџетот дека се предвидени за акции на партнерите</p>	<p>Распределбата по добивањето на грантот ја регулираат носителот и партнерите со меѓусебен договор. Во Пријавата, дел В. Буџет има табела за распределба помеѓу апликантот и партнерите). Во буџетот може да наведете во секоја име на организацијата на која се однесува трошокот (апликант или партнер). Цивика мобилитас потпишува договор само со носителот на проектот (апликантот). Финансиското известување кон Цивика мобилитас за целиот износ на грантот е одговорност на носителот (апликантот).</p>
<p>П12: Почитувани, во Водичот е наведено "Апликациите МОРА да содржат најмалку ДВА партнери. Партнерите мора да ги исполнуваат горенаведените критериуми за подобност кои се однесуваат на апликантот. Апликантот и</p>	<p>Во овој повик за партнерски акциски грантови, апликациите мора да содржат еден апликант и најмалку два партнери. Страна 2 од Водичот: Во овој повик за акциски грантови, апликациите <b>МОРА</b> да содржат еден апликант и најмалку ДВА</p>

<p>партнерите мора да потпишат и достават Изјава за партнерство, која е дадена во прилог на пријавата за овој повик"</p> <p>Не е јасно дали покрај Апликантот, треба два партнери, или два партнери е минимумот, бидејќи вели Апликациите МОРА да содржат најмалку ДВА партнери, а не "Покрај апликантот". Ве молам за појаснување.</p>	<p><u>партнери</u>. Вашиот коментар се однесува на точка 3.1.2. Партнери – во него е наведено: Апликациите МОРА да содржат најмалку ДВА партнери. Партнерите мора да ги исполнуваат <u>горенаведените критериуми за подобност кои се однесуваат на <b>апликантот</b></u>. Во точка 3.1.1. Се дадени насоки за апликантот посебно.</p>
---	---